



## Macedonian (македонски јазик)

### Воведни обреди

Знак на крстот

Во името на Отецот и на Синот и на Светиот Дух.

Амин

Поздрав

Благодатта на нашиот Господ Исус Христос, и loveубовта кон Бога, и причест на Светиот Дух  
Биди со сите вас.

И со вашиот дух.

Казнено дело

Браќа (браќа и сестри), да ги признаеме нашите гревови, И така се подгответиме да ги славиме светите мистерии.

Јас признавам на Семоќниот Бог И за тебе, моите браќа и сестри, дека многу згрешив, Во моите мисли и според моите зборови, во она што го направив и во она што не успеав да го направам, Преку моја вина, Преку моја вина, Преку мојата најтешка вина; Затоа ја прашувам благословена Марија постојано девственото, сите ангели и светци, И вие, моите браќа и сестри, Да се молиш за мене на Господ нашиот Бог.

Нека семоќниот Бог нека се смилава на нас, Простете ни ги нашите гревови, И доведете нè во вечен живот.

Амин

## Finnish (suomi)

### Johdantoriitit

Ristin merkki

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.

Aamen

Tervehdys

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, ja Jumalan rakkaus, ja Pyhän Hengen yhteisö Ole kaikkien kanssa.

Ja henkesi kanssa.

Rangaistuslaki

Veljet (veljet ja sisaret), tunnustakaamme syntimme, Ja niin valmistaudu juhlimaan pyhiä mysteerejä.

Tunnustan Kaikkivaltiaan Jumalan Ja sinulle, veljeni ja sisareni, että olen suuresti syntiä, ajatuksissani ja sanoissani, mitä olen tehnyt ja mitä en ole tehnyt, minun vikani kautta, minun vikani kautta, kaikkein vakavimman vikani kautta; Siksi pyydän siunattu Mary Ever-Virgin, Kaikki enkelit ja pyhäät, Ja sinä, veljeni ja sisareni, rukoilla minun puolestamme Herralle meidän Jumalamme.

Voi Kaikkivaltias Jumala armahtaa meitä, Anteeksi meille syntimme, Ja vie meidät ikuisseen elämään.

Aamen

## Macedonian (македонски јазик)

### Кири

**Господи помилуј.**

Господи помилуј.

**Христе, помилуј.**

Христе, помилуј.

**Господи помилуј.**

Господи помилуј.

### Гlorија

Слава на Бога во висините, а на земјата мир на луѓето со добра волја. Ве фалиме, те благословуваме, те обожаваме, те величаме, Ви благодариме за вашата голема слава, Господи Боже, Цар небесен, О Боже, семоќен Татко. Господ Иисус Христос, Единороден Син, Господи Боже, Јагне Божјо, Сине на Отецот, ти ги земаш гревовите на светот, помилуј нè; ти ги земаш гревовите на светот, прими ја нашата молитва; седиш од десната страна на Отецот, смиствуј се на нас. Зашто само ти си Светецот, само ти си Господ, само ти си Севишен, Иисус Христос, со Светиот Дух, во слава на Бога Отецот. Амин.

### Собери

**Да се молиме.**

Амин.

### Литургија на зборот

#### Прво читање

## Finnish (suomi)

### Kyrie

**Herra, armahda.**

Herra, armahda.

**Kristus, armahda.**

Kristus, armahda.

**Herra, armahda.**

Herra, armahda.

### Gloria

Kunnia Jumalalle korkeimmalla,  
Ja maan päällä rauhaa ihmisille,  
joilla on hyvä tahti. Kiitämme  
sinua, Siunaamme sinua,  
Rakastamme sinua, Me  
kunnioitamme sinua, Kiitämme  
sinulle suuresta kunniastasi,  
Herra Jumala, taivaallinen  
kuningas, Oi Jumala,  
Kaikkivaltias Isä. Herra Jeesus  
Kristus, vain syntynyt poika,  
Herra Jumala, Jumalan karitsa,  
Isän poika, Otat pois maailman  
synnit, armahda meitä; Otat  
pois maailman synnit,  
vastaanottaa rukouksemme;  
istut isän oikeassa kädessä,  
Armahda meitä. Sinulle yksin  
olet Pyhä, Sinä yksin olet Herra,  
Sinä yksin olet korkeimmat,  
Jeesus Kristus, Pyhän Hengen  
kanssa, Isän Jumalan kunniassa.  
Aamen.

### Kerätä

**Rukoilkaamme.**

Aamen.

### Sanan liturgia

#### Ensimmäinen lukeminen

## Macedonian (македонски јазик)

Словото Господово.  
Фала му на Бога.  
Одговорски псалм  
Второ читање  
Словото Господово.  
Фала му на Бога.  
Госпел

**Господ нека биде со вас.**  
И со твојот дух.  
**Читање од светото Евангелие според Н.**  
Слава ти, Господи  
**Евангелието Господово.**  
Фала ти Господи Иисусе Христе.

**Професија на вера**

Јас верувам во еден Бог,  
Семоќниот Отец, творец на  
небото и земјата, на сите нешта  
видливи и невидливи. Јас верувам  
во еден Господ Иисус Христос,  
Единородниот Син Божји, роден  
од Отецот пред сите векови. Бог  
од Бога, Светлина од светлина,  
вистинскиот Бог од вистинскиот  
Бог, роден, не создаден,  
истосуштински со Отецот; преку  
него се создаде сè. За нас луѓето  
и за нашето спасение слезе од  
небото, и преку Светиот Дух се  
воплоти од Дева Марија, и стана  
човек. Заради нас беше распнат  
под Понтиј Пилат, претрпе смрт и  
беше погребан, и воскресна на  
третиот ден во согласност со  
Светото писмо. Тој се вознесе на  
небото и седи од десната страна

## Finnish (suomi)

Herran sana.  
Kiitos Jumalalle.  
Vastauspsalmi  
Toinen luku  
Herran sana.  
Kiitos Jumalalle.  
Evankeliumi

**Herra olkoon kanssasi.**  
Ja henkesi kanssa.  
**Lukeminen Pyhästä evankeliumista N.**  
Kunnia sinulle, Herra  
**Herran evankeliumi.**  
Ylistys sinulle, Herra Jeesus  
Kristus.

**Uskon ammatti**

Uskon yhteen jumalaan,  
Kaikkivaltiaan isä, taivaan ja  
maan valmistaja, Kaikista  
näkyvistä ja näkymättömistä  
asioista. Uskon yhteen Herraan  
Jeesukseen Kristukseen, ainoa  
syntynyt Jumalan poika, Isän  
syntynyt ennen kaiken ikäistä.  
Jumala Jumalasta, Valo valosta,  
Todellinen Jumala todelliselta  
Jumalalta, syntynyt, ei tehty,  
vältämätön isän kanssa; Hänen  
kauttaan kaikki asiat tehtiin.  
Meille miehille ja  
pelastuksellemme hän tuli alas  
taivaasta, ja Pyhän Hengen oli  
inkarnoitunut Neitsyt Mariasta,  
ja tuli mies. Meidän vuoksi  
hänet ristiinnaulittiin Pontius  
Pilatuksen alla, Hän kärsi  
kuolemasta ja haudattiin, Ja

### Macedonian (македонски јазик)

на Отецот. Тој повторно ќе дојде во слава да им суди на живите и мртвите и неговото царство нема да има крај. Верувам во Светиот Дух, Господ, Животодавецот, кој произлегува од Отецот и Синот, кој со Отецот и Синот се обожава и прославува, кој зборувал преку пророците. Верувам во една, света, соборна и апостолска црква. Исповедам едно Крштение за простување на гревовите и со нетрпение го очекувам воскресението на мртвите и животот на светот што доаѓа.

Амин.

### Хомили

#### Универзална молитва

**Му се молиме на Господа.**

Господи, слушни ја нашата молитва.

#### Литургија на Евхаристијата

#### Понуда

Нека е благословен Бог засекогаш.

**Молете се, браќа (браќа и сестри), дека мојата и твојата жртва може да биде прифатливо за Бога, семоќниот Отец.**

Нека Господ ја прифати жртвата од вашите раце за пофалба и

### Finnish (suomi)

nousi jälleen kolmantena päivänä Pyhien kirjoitusten mukaisesti. Hän nousi taivaaseen ja istuu isän oikeassa kädessä. Hän tulee jälleen kunnissa Arvioida elävät ja kuolleet ja hänen valtakunnassaan ei ole loppua. Uskon Pyhään Henkeen, Herran, elämän antajaan, joka etenee isältä ja pojalta, kuka isän ja pojan kanssa on rakastettu ja kunnioitettu, Kuka on puhunut profeettojen kautta. Uskon yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon.

Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksiannosta Ja odotan kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää. Aamen.

Saarna

#### Yleinen rukous

**Rukoilemme Herran kanssa.**

Herra, kuule rukouksemme.

#### Eucharistisen liturgia

#### Tukeva

Siunattu olkoon Jumala ikuisesti.

**Rukoile, veljet (veljet ja sisaret),** että uhraukseni ja sinun Voi olla Jumalan hyväksyttävä,  
Kaikkivaltias isä.

Hyväksy Herra uhraus kässissäsi  
Hänen nimensä kiitosta ja

### Macedonian (македонски јазик)

слава на неговото име, за наше добро и доброто на целата негова света Црква.

Амин.

### Евхаристиска молитва

**Господ нека биде со вас.**

И со твојот дух.

**Подигнете ги вашите срца.**

Ги креваме до Господа.

**Да Му благодариме на Господа,**  
нашиот Бог.

Правилно и праведно е.

Свет, Свет, Свет Господи Боже  
Саваот. Небото и земјата се полни  
со твојата слава. Осана во  
највисокото. Блажен е оној што  
доаѓа во името Господово. Осана  
во највисокото.

**Тајната на верата.**

Ја објавуваме твојата смрт,  
Господи, и исповедај го своето  
воскресение додека не дојдеш  
повторно. Или: Кога ќе го јадеме  
овој леб и ќе ја пиеме оваа чаша,  
ја објавуваме твојата смрт,  
Господи, додека не дојдеш  
повторно. Или: Спаси ће,  
Спасителу на светот, зашто со  
Твојот Крст и Воскресение не  
ослободивте.

Амин.

### Обред на причест

**По заповед на Спасителот и  
формирани од божествено учење,  
се осмелуваме да кажеме:**

Оче наш, Кој си на небесата, да се  
свети името твое; да дојде твоето

### Finnish (suomi)

kunniaa, hyväksi ja kaiken hänen pyhän kirkonsa hyvä.

Aamen.

### Eucharistinen rukous

**Herra olkoon kanssasi.**

Ja henkesi kanssa.

**Nosta sydämesi.**

Nostamme heidät Herran luo.

**Kiitäkaamme Herralle meidän Jumalamme.**

Se on oikein ja vain.

Pyhä, pyhä, pyhä Herra isäntien Jumala. Taivas ja maa ovat täynnä kirkkauttasi. Hosanna korkein. Siunattu on se, joka tulee Herran nimessä. Hosanna korkein.

**Uskon mysteeri.**

Julistamme kuolemasi, Herra, ja tunnustaa ylösousemuksesi Kunnes tulet taas. Tai: Kun syömmä tätä leipää ja juomme tätä kuppia, julistamme kuolemasi, Herra, Kunnes tulet taas. Tai: Pelastaa meidät, maailman pelastaja, Ristilläsi ja ylösousemuksellla Olet vapauttanut meidät.

Aamen.

### Ehtoollisriitti

**Vapahtajan komennossa ja muodostettu jumalallinen opetus, uskallamme sanoa:**

Isämme, joka taide taivaassa, ryhitetty olkoon sinun nimesi;

### Macedonian (македонски јазик)

царство, нека биде волјата твоја на земјата како што е на небото. Дај ни го овој ден нашиот секојдневен леб, и прости ни ги нашите гревови, како што им простуваме на оние што ни згрешуваат; и не воведувај нè во искушение, но избави нè од злото.

Избави нè, Господи, се молиме, од секое зло, милостиво дарувај мир во нашите денови, дека, со помош на твојата милост, можеби секогаш ќе бидеме ослободени од гревот и безбеден од секаква неволја, додека ја чекаме блажената надеж и доаѓањето на нашиот Спасител, Исус Христос.

За царството, моќта и славата се твои сега и засекогаш.

Господи Исусе Христе, Кој им рече на твоите апостоли: Мир ти оставам, мој мир ти давам, не гледај на нашите гревови, туку врз верата на вашата Црква, и милосрдно дај ѝ мир и единство во согласност со вашата волја. Кои живеат и царуваат во вечни векови.

Амин.

Мирот Господов да биде со вас секогаш.

И со твојот дух.

Да си го понудиме знакот на мирот.

### Finnish (suomi)

sinun valtakuntasi tulee, Sinun tulee tehdä maan päällä sellaisena kuin se on taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi rikoksemme, Kun annamme anteeksi niitä, jotka ylittävät meitä vastaan; ja johda meitä kiusaukseen, Mutta vapauta meidät pahasta.

Vapauta meille, Herra, rukoilemme, jokaisesta pahasta, myöntää ystäväillisesti rauhaa päivinä, että armon avulla, Saatamme olla aina vapaita synnistä ja turvassa kaikilta ahdistuksilta, Kun odotamme siunattua toivoa ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tuleminen.

Valtakunnalle, Voima ja kunnia ovat sinun nyt ja ikuisesti.

Herra Jesus Kristus, Kuka sanoi apostoleillesi: Rauha jätän sinut, rauhani, jonka annan sinulle, Älä katso synneiltämme, Mutta kirkon uskossa, ja myöntää ystäväillisesti hänelle rauhaa ja yhtenäisyyttä Tahtosi mukaisesti. Jotka asuvat ja hallitsevat ikuisesti ja ikuisesti.

Aamen.

Herran rauha olkoon aina kanssasi.

Ja henkesi kanssa.

Tarjoamme toisillemme rauhan merkki.

## Macedonian (македонски јазик)

Јагне Божјо, ти ги земаш  
гревовите на светот, смилуваш се  
на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш  
гревовите на светот, смилуваш се  
на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш  
гревовите на светот, дај ни мир.

**Еве го Јагнето Божјо, ете го оној  
кој ги зема гревовите на светот.  
Блажени се повиканите на  
вечерата на Јагнето.**

Господи, не сум достоен дека  
треба да влезеш под мојот  
покрив, туку само кажи го зборот  
и мојата душа ќе оздрави.

**Телото (Крвта) Христово.**

Амин.

**Да се молиме.**

Амин.

## **Заклучни обреди**

### **Благослов**

**Господ нека биде со вас.**

И со твојот дух.

**Семоќниот Бог нека ве  
благослови, Отецот и Синот и  
Светиот Дух.**

Амин.

### **Отпуштање**

**Одете напред, мисата е завршена.  
Или: Оди и објави го Евангелието  
Господово. Или: Оди во мир,  
славејќи Го Господа со својот  
живот. Или: Оди во мир.**

Фала му на Бога.

## Finnish (suomi)

Jumalan karitsat, otat pois  
maailman syntit, Armahda  
meitä. Jumalan karitsat, otat  
pois maailman syntit, Armahda  
meitä. Jumalan karitsat, otat  
pois maailman syntit, Antaa  
meille rauha.

**Katso Jumalan karitsa, Katso  
hänet, joka vie maailman syntit  
pois. Siunattuja kutsutaan  
karitsan illalliseen.**

Herra, en ole kelvollinen että  
sinun pitäisi tulla katon alle,  
Mutta sano vain sana ja sieluni  
paranee.

**Kristuksen ruumis (veri).**

Aamen.

**Rukoilkaamme.**

Aamen.

## **Riitojen päätäminen**

### **Siunaus**

**Herra olkoon kanssasi.**

Ja henkesi kanssa.

**Siunatkoon Kaikkivaltias Jumala  
sinua, Isä ja poika ja Pyhä Henki.**

Aamen.

### **Hylkääminen**

**Mene eteenpäin, massa päättyy.  
Tai: mene ja ilmoita Herran  
evankeliumi. Tai: Mene  
rauhassa, kunnioittaen Herraa  
elämästäsi. Tai: mene rauhassa.  
Kiitos Jumalalle.**

[massineverylanguage.com](http://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC